


УПАТСТВО за приирање на ПОНУДИ

ИПАРД Програма 2014-2020



Европски можности за македонското земјоделство и руралниот развој

www.ipard.gov.mk, www.ipardpa.gov.mk

Инструмент за претпристапна помош за рурален развој (ИПАРД) 2014-2020

Овој проект го имплементира Тело за управување со ИПАРД

ул. Аминта III бр. 2, Скопје

Финансирано од мерката Техничка помош од ИПАРД Програмата 2014-2020

1. ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ

Почитувани корисници,

Со цел да се олесни постапката за прибирање понуди при подготвување на документација за поднесување на барање за финансиска поддршка, во прилог е даден пример за тоа како треба да изгледа едно обраќање, односно покана до производител/добавувач на стоки/услуги за доставување понуда. Доколку понудите се приберат на овој начин, сметаме дека ќе се избегнат голем дел од причините кои доведуваат до одбивање на барањето за финансиска поддршка.

I. ПОДАТОЦИ ЗА ИСПРАЌАЧОТ НА ПОКАНАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ (БАРАТЕЛОТ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД ИПАРД-ПРОГРАМАТА)

Овој дел го пополнува барателот на финансиска поддршка. Пополнувањето може да биде рачно или компјутерски. Исто така, потребно е барателот да го наведе и датумот на испраќање на поканата и да стави печат и потпис од одговорното лице. Доколку барателот е физичко лице, потребен е само потпис.

<i>Име/назив на испраќачот на поканата за поднесување понуди (барателот на финансиска поддршка од ИПАРД- програмата):</i>	
<i>Адреса:</i>	
<i>Град:</i>	
<i>Држава:</i>	
<i>Телефон/факс:</i>	
<i>E-mail адреса:</i>	
<i>Број на јавен повик:</i>	

Датум на испраќање на поканата

Печат и потпис

II. ОПИС НА БАРАНИТЕ ПРОИЗВОДИ/УСЛУГИ/РАБОТИ

Во табелата дадена подолу е потребно да ги внесете сите ставки кои се предмет на бараната инвестиција, како и нивните поодделни карактеристики во согласност со Вашите потреби. Доколку сметате дека е потребно, во оваа табела можете да додадете колони (на пример за количината, преферираната земја на потекло и сл.). Доколку располагате со документи со кои дополнително се објаснети Вашите барања во однос на предметот на инвестиција, доставете ги нив во прилог на оваа покана до добавувачот. Најчесто вакви документи се: техничко-технолошки проект во којшто треба да се вклопи бараната машина/опрема, или основен проект со предмер-претсметка во случај на инвестиции во градежни работи, како и други документи.

Почитувани,

Со оваа покана, Ве покануваме да ни доставите понуда за следниве производи/работи/услуги:

Реден број	Барани машини/опрема/услуги /работи	Потребни карактеристики на бараните машини/опрема (марка, тип, модел, капацитет, моќност, дополнителни елементи)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Во прилог на оваа покана се наоѓаат нашите барања за производот/услугата/работите, и тоа:

- За производите кои претставуваат машини/опрема или се дел од одредена производна линија Ви ги доставуваме нашите барани карактеристики за машините/ опремата, како и дел од технолошкиот проект во којшто е потребно да се вклопи бараната опрема.
- За земјоделска механизација Ви ги доставуваме бараните карактеристики во согласност со капацитетот и потребите.
- За бараните градежни работи Ви доставуваме предмер-претсметка без цени. Доставената предмер-претсметка е дел од основниот проект врз основа на кој планираме да ги изведеме бараните градежни работи.

III. ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПОНУДА

Овој дел останува непроменет и служи за појаснување на правилата и критериумите дадени во ИПАРД-програмата.

При подготвување на Вашата понуда, Ве молиме да внимавате на следниве работи:

- Цените во понудите издадени од домашни добавувачи треба да бидат изразени во денари (МКД), а цените во понудите издадени од странски добавувачи треба да бидат изразени во евра (ЕУР).
- Сите набавки (производи, услуги и работи), наведени во Вашата понуда, треба да потекнуваат од прифатлива земја, и тоа: земјите членки на ЕУ, земјите кандидати за ЕУ наведени во АНЕКС I на Регулативата (ЕУ) бр. 231/2014, договорните страни на Договорот за Европска економска област и партнерските земји опфатени со Европскиот инструмент за соседство (ЕНИ) и земјите за кои е воспоставен реципрочен пристап до надворешната помош од страна на Европската Комисија во согласност со условите утврдени во точката (е) од членот 9 (1) од Регулативата (ЕУ) бр 236/2014. Доколку износот на набавката (производи, услуги и работи) е под 100.000 евра во денарска противвредност, правилата за потекло не се применуваат.
- Производите, услугите и работите мора да бидат сосема нови.

IV. ЕЛЕМЕНТИ НА ПОНУДАТА И ПОТРЕБНИ ПРИЛОЗИ КОН ПОНУДАТА

Во овој дел од поканата за прибирање понуди се наведени потребните елементи што треба да ги содржи понудата што ќе Ви ја достават добавувачите. Потребните елементи се менуваат во зависност од тоа дали станува збор за странски или домашни добавувачи и во зависност од предметот на инвестицијата.

Ве молиме Вашата понуда да ги содржи следниве елементи:

- Информации за добавувачот на понудата (даночен/регистарски број, трансакциска сметка, телефон, адреса на седиштето/подружницата, е-пошта, интернет-страница и други податоци)
- Целосен опис на производот/услугата/работата
- Единица мерка
- Количина
- Единечна цена на производот/услугата/работата
- Вкупна цена за производот/услугата/работата (количина по единечна цена)
- Цена за транспортот (доколку транспортот е вклучен во цената, тоа да се назначи во понудата)
- Цена за монтажата (доколку монтажата е вклучена во цената, тоа да се назначи во понудата)
- Вкупна цена на понудата (доколку понудата се однесува на повеќе од еден производ/услуга/работка)
- Датум на издавање на понудата
- Временски рок на траење на гаранцијата и можност за техничко одржување.
- Име на производителот на производите/давателите на услугите/извршувачите на работите наведени во понудата
- Во прилог на понудата е потребно да ни доставите и изјава за земјата на потекло на предметот на инвестицијата содржан во понудата:

'Доколку понудите се издадени од страна на домашни добавувачи тие треба да содржат единечни цени без ДДВ процент или износ на ДДВ и вкупна цена со ДДВ

- За понудите кои се однесуваат за набавка на опрема/машини, во изјавата за земјата на потекло, покрај земјата на потекло задолжително треба да се наведе и името на производителот на соодветната опрема. Во изјавата за земјата на потекло јасно треба да се наведе потеклото на опремата/машината како финален производ, а не земјата на потекло на материјалите, односно компонентите од кои таа се состои.
- За понудите кои се однесуваат за градежни работи, во изјавата за земјата на потекло задолжително треба да се наведе земјата на потекло на градежните материјали/елементи што ќе се користат при изведување на градбата.

НАПОМЕНА:

Доколку вредноста на набавката (опрема/машини, материјали/елементи, услуги/работи) изнесува под 100.000 евра во денарска противвредност, изјава за земјата на потекло не се доставува.

- Во прилог на понудата е потребно да ни доставите и доказ за сопственичката структура на Вашето претпријатие. Во зависност од земјата каде што е регистрирано правното лице (добавувач), потребно е да доставите доказ (документ) на кој јасно и недвосмислено ќе бидат наведени имињата на сопствениците .
- Понудата треба да биде заверена со печат од страна на правното лице и со потпис од лицето овластено за издавање на понудата. Доколку понудата е издадена од страна на физичко лице, потребен е само потпис.
- Во прилог на понудата, Ве молиме задолжително да доставите детална техничка спецификација која содржи датум на издавање, како и број на понудата за која се однесува таа техничка спецификација.

НАПОМЕНА:

При изработка на Вашата понуда, Ве молиме да се придржувате на горенаведените наши барања за изгледот и содржината на понудата.

Ве молиме, копија од оваа покана, потпишана од Ваша страна, заедно со оригиналот на понудата издадена од Ваша страна со сите потребни прилози да доставите до адресата на подносителот наведена на страницата 1.

Датум на испраќање на поканата

Печат и потпис

²Доказот (документот) за сопственичката структура најчесто се издава од централни регистри, трговски комори, трговски судови, агенции и други институции и се доставува доколку понудата е издадена од страна на странски добавувач. Во случај кога добавувачот е акционерско друштво, потребно е да се достави Акционерската книга издадена од страна на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје

2. НАПОМЕНИ И ДЕФИНИЦИИ

Овој дел не се испраќа до добавувачот, туку служи исклучиво како дополнително појаснување на одредени термини кои треба да Ви помогнат при прибирањето на понуди што ги исполнуваат критериумите дадени во ИПАРД-програмата. Дефинициите што се користат се преземени од Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансиирани од ПРОГРАМАТА ИПАРД 2014-2020 г.

Б.1. НАПОМЕНИ И ПРЕПОРАКИ

- При прибавување на понудите, барателот да обрне особено внимание тие да бидат обезбедени од „независни понудувачи“ кои меѓусебно и/или со барателот не се поврзани со капитални и семејни врски, како и со врски на вработување, односно управување на правните лица.
- При прибавување на понудите, барателот да обрне особено внимание тие да бидат споредливи по техничката спецификација или по крајниот производ, односно по крајниот резултат. Кога се работи за набавка на трактор, понудите треба да бидат споредливи, пред сè, во однос на моќноста, со отстапка од ± /5 КС, во однос на ист пренос на погонската сила (предна или задна влеча) и на опременоста со или без кабина.
- Во случај на инвестиции во градежни активности за довршување на објект кој е во фаза на изведба/изградба, односно кој не претставува функционална целина, понудите треба да се изготват врз основа на одобрена предмер-претсметка со исклучок на ставките/количините за изведените/реализираните градежни работи за завршениот дел од објектот во согласност со времената ситуација/состојба.
- Склучен/и договор/и со изведувачи на градежни работи, како што се активности поврзани со уривање, земјани работи, бетонирачки активности, сидарски активности, дрвенарија, фасадерски активности, активности за кровни конструкции, лимарски активности, активности за поставување на керамички елементи, столарија, молерски активности, браварија, активности што вклучуваат камен, инсталатерски активности и други активности од ова Упатство, значи/значат започната инвестиција и тие работи не се прифатливи за кофинансирање.
- Склучен/и договор/и со добавувачи за набавка на добра и услуги поврзани со набавка на материјали, опрема и сите други планирани инвестициски активности, дефинирани како прифатливи специфични трошоци по различни типови на инвестиции од ова Упатство, значи/значат започната инвестиција и таа набавка не е прифатлива за кофинансирање.
- Склучување на договори за „општи трошоци“, како што се изработка на деловен план, изработка на проектна и друга техничка документација, надоместок за консултантски услуги, изработка на физиibilitи и слични студии, техничко-технолошки студии, студии за животната средина, купување на патентни права и лиценци и други оправдани трошоци во согласност со програмата ИПАРД II не се смета за започната инвестиција и тие трошоци се прифатливи.
- Изработувачите на „општите трошоци“ не смеат да се јават како понудувачи на предметот на инвестицијата, независно дали нивната понуда е избрана или не.
- Листата на земји кои го исполнуваат критериумот од ИПАРД-програмата во поглед на потеклото на предметот на инвестицијата се наоѓа во делот за ГЕНЕРАЛНИ НАПОМЕНИ од Упатството за корисници.
- Листата на земјите членки на ЕУ, земјите кандидати за ЕУ, наведени во АНЕКС I на Регулативата (ЕУ) бр. 231/2014, договорните страни на Договорот за Европска економска област и партнёрските земји опфатени со Европскиот инструмент за соседство (ЕНИ) и земјите за кои е воспоставен реципрочен пристап до надворешната помош од страна на Европската Комисија во согласност со условите утврдени во точката (е) од членот 9 (1) од Регулативата (ЕУ) бр. 236/2014, а кои го исполнуваат критериумот од програмата ИПАРД II во поглед на потеклото на предметот на инвестицијата, се наведени во Упатството за корисници на средства од ИПАРД-програмата 2014-2020 година.

Б.2. КОРИСНИ ДЕФИНИЦИИ

- Под „капитална поврзаност“ се подразбира директно или индиректно поседување, контролирање или држење на 5 % или повеќе акции или емитувани удели со право на глас од страна на еден субјект во друг.
- Под „семејна поврзаност“ се подразбира поврзаност преку лица кои се сметаат за членови на исто семејство и се во следново сродство: маж и жена; родител и дете; брат и сестра (било целосно или полуокрвно сродство); баба или дедо и внуци; чичко, вуйко, тетин, стрина, вуйна или тетка и нивните деца, внуки или внука; родители на сопружниците и зет или снаа; девер, шура или баџанак и јатрва или золва.
- Под „врски на вработување, односно управување на правните лица“ се подразбираат исти лица кои се јавуваат како одговорни лица или вработени лица во два субјекти, или еден од нив директно го контролира другиот, или заедно се под директна или индиректна контрола на трето лице.
- Под „вештачко зголемување на цените“ се подразбира пропорционално зголемување на цените на ставките во споредливите понуди кои се доставени од страна на барателот .
- Под „споредливи понуди“ се подразбираат оние понуди кои можат да се споредат по однос на техничката спецификација или по крајниот производ, односно по крајниот резултат.